

ИЗВЕШТАИ И ПОДАТОЦИ
Со состојба 31.12.2017 година
Објавени на ден 15.05.2018, Измена на ден 26.06.2018

1. Податоци за банката	
Назив	ПроКредит Банка АД Скопје
Матичен број	5774136
Седиште	ул. Манапо бр.7, 1000 Скопје
Организациска структура	Организациска шема на банката (во прилог на документот)
Број на вработени (заклучно со 31.12.2017)	187
Преглед на финансиски активности кои може да ги врши согласно со дозволата за основање и работење издадена од Гувернерот на НБРМ (решение бр.: 15811 од 30.04.2013)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Прибирање на депозити и други повратни извори на средства ▪ Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции ▪ Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции ▪ Издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници) ▪ Финансиски лизинг ▪ Менувачки работи ▪ Платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи ▪ Издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување ▪ Изнајмување сефови, остава и депо ▪ Тргување со инструменти на пазарот на пари ▪ Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали ▪ Тргување со хартии од вредност ▪ Тргување со финансиски деривати ▪ Чување на хартии од вредност за клиенти ▪ Советување на правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната стратегија или други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување на правни лица ▪ Продажба на полиси за осигурување ▪ Посредување во склучување договори за кредити и заеми ▪ Обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица и ▪ Економско - финансиски консалтинг
Преглед на финансиски активности кои во моментот ги врши	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Прибирање на депозити и други повратни извори на средства; ▪ Кредитирање во земјата; ▪ Кредитирање во странство; ▪ Издавање и администрирање на платежни средства; ▪ Менувачки работи; ▪ Платен промет во земјата и странство вклучувајќи и купопродажба на девизи; ▪ Издавање на платежни гаранции и други форми на обезбедување; ▪ Тргување со инструменти на пазарот на пари (меѓубанкарски трансакции со депозити и трансакции со благајнички и државни записи на пазар преку шалтер) ▪ Тргување со девизни средства; ▪ Тргување со хартии од вредност (државни и благајнички записи) и ▪ Обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица.

Преглед на финансиски активности за кои од страна на Гувернерот на НБРМ е изречена забрана или ограничување за нивно вршење т.е. согласноста е повлечена	Нема
--	------

1.1. Податоци за банкарска група

Назив, седиште и претежна дејност на матичното лице, како и на секој член на банкарската Групација	ProCredit Holding AG & Co. KGaA, Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt am Main Federal Republic of Germany, Капитални вложувања Податоци за членки на ПроКредит Групацијата https://www.procredit-holding.com/procredit-worldwide/procredit-institutions-worldwide/
Организациска структура на банкарската Групација	https://www.procredit-holding.com/procredit-worldwide/procredit-institutions-worldwide/
Учество на Банката во вкупниот број на акции и во акциите со право на глас во секој член на банкарската Групација	Нема

2. Податоци за акционерска структура на банката

Назив на акционерот, седиште, правна форма, претежна дејност и процент на учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката, со состојба на 31.12.2017		Почетен капитал во EUR	Број на акции	Процент на капитал
ПроКредит Холдинг (капитални вложувања)		14.786.755	2.957.351	100,00 %
Вкупно		14.786.755	2.957.351	100,00 %

Вкупен број акционери кои немаат квалификувано учество во Банката и нивно учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката, со состојба на 31.12.2017	Нема
---	------

3. Податоци за сопствени средства и за адекватноста на капиталот

Износ на почетниот капитал кој е запишан во Централниот регистар	908.713.200 МКД
Број на акции од секој род и класа како и номиналниот износ на акциите	Род и број на акции 2.957.351 обични акции Номинална вредност по 1 единица 5 ЕУР

<p>Опис на карактеристиките на основните компоненти сопствените средства</p>	<p>Цели на Банката во поглед на управувањето со капиталот се:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Да соодветствуваат со барањата за капитал согласно регулативата на Народна Банка на Република Македонија и внатрешно утврдените лимити; - Да се обезбеди долгорочна стабилност за да се овозможи стабилен континуиран поврат за акционерите и останатите заинтересирани лица; - Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи деловниот развој на Банката. <p>Адекватноста на капиталот и висината на сопствените средства се следат од Раководството на Банката на редовна основа, во согласност со внатрешно утврдени лимити, при што се користат техники кои се пропишани од страна на Народна Банка на Република Македонија. Народна Банка на Република Македонија се известува на тримесечна основа.</p> <p>Народна Банка на Република Македонија пропишува:</p> <p>а) банката да одржува минимално ниво на регулаторен капитал од МКД 560.000.000; и</p> <p>б) банката да ги одржува следните стапки :</p> <ul style="list-style-type: none"> - стапка на редовен основен капитал од минимум 4,5% од ризично пондерираната актива - стапка на основен капитал од минимум 6% од ризично пондерираната актива - стапка на адекватност на капиталот од минимум 8% од ризично пондерираната актива <p>Сопствените средства на Банката според регулативата на Народна Банка на Република Македонија се поделени во две групи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Основниот капитал на претставува збир на редовниот основен и додатниот основен капитал. Редовниот основен капитал на Банката ги вклучува следните позиции: акционерски капитал, законски резерви, задржана добивка и ревазорирациски резерви. Банката нема распределено средства како додатен основен капитал; - Дополнителен капитал на Банката вклучува субординиран инструмент. <p>Активата (билансна и вонбилансна) пондерирана според кредитен ризик опфаќа хиерархија од шест ризични пондери класифицирани според нивната природа, одразувајќи ја проценката за кредитен, пазарен и друг тип на ризик поврзан со секое средство и трета страна, земајќи го во предвид и обезбедувањето кое ги исполнува критериумите.</p> <p>Коефициентот за адекватност на капиталот се добива како однос помеѓу сопствените средства на Банката и збирот од активата пондерирана според кредитниот ризик (билансна и вонбилансна), активата пондерирана според валутниот ризик и активата пондерирана според оперативниот ризик.</p>
<p>Износ и компонентите на основниот капитал утврден согласно со Одлуката за методологија за утврдување на адекватност на капитал</p>	<p>Основниот капитал на банката изнесува 2.276.517 илјади МКД и се состои од:</p> <p>Редовен основен капитал:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија по овие акции во износ од 983.346 илјади МКД <ul style="list-style-type: none"> o Номинална вредност на обични акции во вредност од 908.713 илјади МКД o Премија од обични акции во вредност од 74.633 илјади МКД - Задолжителна општа резерва на износ од 90.871 илјади МКД - Задржана нераспоредена добивка на износ од 1.082.398 илјади МКД - Збирна сеопфатна добивка или загуба на износ од 119.902 илјади МК <p>Додатен основен капитал:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Заклучно со 31.12.2017 банката нема салдо на позиции од додатниот основен капитал.
<p>Износ и компонентите на дополнителниот капитал кој, согласно со методологија за утврдување на адекватност на капитал може да биде дел од сопствените средства на банката</p>	<p>Дополнителниот капитал на банката изнесува 491.926 илјади МКД и се состои од:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Субординирани кредити на износ од 491.926 илјади МКД

Видот на одбитните ставки од оснивниот капитал и дополнителниот капитал и нивниот износ	Основниот капитал на банката по одбитни ставки изнесува 2.276.517 илјади МКД. Дополнителниот капитал на банката по одбитни ставки изнесува 491.926 илјади МКД.	
Актива пондерирана според кредитниот ризик	Актива пондерирана според кредитниот ризик	17.582.226
	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	1.406.578
Актива пондерирана според валутниот ризик	Актива пондерирана според валутен ризик	245.425
	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	19.634
	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	157.227
	Актива пондерирана според оперативниот ризик	1.965.334
АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ во илјади МКД (19.792.986)	Капитал потребен за покривање на ризиците	1.583.439
Вкупен износ на сопствени средства и висина на адекватност на капиталот со состојба 31.12.2017	Сопствени средства 2.768.443 илјади МКД	Адекватност на капиталот 13,99%
Висина на капитал потребен за покривање на пазарен ризик утврден согласно методологија за утврдување на адекватност на капитал, при што одделно се прикажува износот на капиталот потребен за покривање на генералниот и специфичниот ризик од вложување во сопственички хартии од вредност и вложување во должнички инструменти од портфолиото за тргување и износот на капиалот потребен за покривање на ризикот од порамнување/ испорака и ризикот од другата договорна страна	Нема	
Висина на капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цената на стоките	Нема	
Висина на капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	Нема	
Висина на капитал потребен за покривање на оперативен ризик	Нема	
Висина на капитал потребен за покривање на други ризици, доколку банката по сопствена оценка утврдила дополнителен износ на капитал потребен за покривање на тие ризици, или доколку НБРМ утврдила дополнителен износ на потребен	Нема	

капитал, заради природата, видот и обемот на активностите коишто ги извршува банката и ризиците на кои е изложена како резултат на тие активности							
Степен на задолженост на банката за периодот 01.07.2017-31.12.2017 год.		Јули	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
	Стапка на задолженост	10.08%	9.99%	9.91%	9.69%	9.35%	9.27%
	Просечна стапка на задолженост	9.72%					
Износ на вкупна билансна и вкупна вонбилансна изложеност којашто се користи за пресметка на стапката на задолженост, согласно УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ НА ЗАДОЛЖЕНОСТ (Службен весник на РМ, бр. 64 од 31.5.2017 година)		Јули	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
	Билансни позиции	20.960.148	21.158.492	21.406.495	21.872.058	22.710.798	22.945.136
	Вонбилансни позиции земајќи го во предвид факторот на конверзија	1.630.611	1.619.968	1.572.310	1.615.577	1.628.990	1.603.188
	Вредност на изложеноста која се користи за пресметка на стапката на задолженост	22.590.759	22.778.460	22.978.805	23.487.635	24.339.788	24.548.324
Вкупна вредност на вонбилансна изложеност којашто се користи за пресметка на стапката на задолженост не земајќи ги во предвид факторите на конверзија, со датум 31.12.2017 година	3,925,464 илјади МКД						
Вкупна вредност на билансна изложеност којашто се користи за пресметка на стапката на задолженост, со датум 31.12.2017 година	22.945.136 илјади МКД						
Вкупни билансни и вонбилансни побарувања на банката, согласно со последните финансиските извештаи (31.12.2017 година)	Линк до годишниот извештај на банката со 31.12.2017 година						
Објаснување на разлики меѓу билансна и вонбилансна изложеност објавена во финансиските извештаи и изложеностите земени во предвид при калкулација на стапката на задолженост	<p>Билансна изложеност: Разликата се должи на изземањето на сметките за акумулирана амортизација кај кредитите на и побарувањата од други клиенти во пресметката на стапката на задолженост согласно Одлука за управување со ризик на задолженост.</p> <p>Вонбилансна изложеност: Разликата се должи на пондерирање на вонбилансните позиции со соодветните фактори на конверзија во пресметката на стапката на задолженост согласно Одлука за управување со ризик на задолженост.</p>						

Организациска шема на банката

